

Факултет за драмски уметности
Скопје
Р. Македонија

ул. Руѓер Бошковиќ бр. 22
п.фах 134
тел. (02) 3061 188
фах. (02) 3061 256
www.fdu.ukim.edu.mk

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО АКТЕРСКА ИГРА



ФАКУЛТЕТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ
Скопје

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО АКТЕРСКА ИГРА

Курсот вклучува индивидуална работа со секој од кандидатите, како и колективна работа преку определени (избрани за оваа намена) вежби.

Курсот треба да им помогне на кандидатите полесно и сигурно да го совладаат зададениот материјал за приемниот испит како и да ги упати во некои основни правила на сценскиот настап.

Кандидатите се упатуваат на тоа како да ја постигнат потребната самодоверба, како да ја совладаат тремата, како да се концентрираат пред самиот настап за што подобро да се изразат себе си и што поефектно да го искористат времето определено за секого од нив.

На овој курс би се работело и на нивните монолози во смисла на давање на некои основни насоки (анализа и разработка на монолот, битни прашања што треба да се одговорат во разработката на монолот и различните патишта во пристапот на совладување на текстот) со цел кандидатите сами да можат да се справат со материјалот што самите го одбрале. Во овој дел би се видела и отвореноста на кандидатите за соработка и нивната подготвеност за следење и дејствување по одредени инструкции од страна на професорот.

Сите кандидати би работеле заедно така што секој од нив би имал увид во она што го работат другите. Така тие би имале можност да се запознаат меѓусебно и да дејствуваат заедно, а професорот би имал можност да добие некакви првични сознанија за нивното чувство за колективност, партнерска игра и подготвеност за соработка.

Водител на курсот: **проф. м-р Зоја Бузалковска** и **насл. доц. м-р Александар Степанулески**, професори по Актерска игра на ФДУ.

* 7 дена.

* Почеток **14.06.2018** година, 11h (ФДУ)

* Број на посетители - ограничен.

* Цена: 6.000 денари

За дополнителни информации:

телефон: (02) 3061 188

факс: (02) 3061 256

e-mail: zoja_b@yahoo.com